

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 22

Петок, 12 ноември 2021 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
508.		509.	
Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација за изработка на Урбанистички план за село Муртино, општина Струмица	1	Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација за изработка на Урбанистички план за село Муртино, општина Струмица	2

508.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а за организирање јавна анкета и јавна презентација за изработка на Урбанистички план за село Муртино, Општина Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација за изработка на Урбанистички план за село Муртино, Општина Струмица. Планскиот опфат го опфаќа селото Муртино, општина

Струмица, на подрачјето на КО Муртино и КО Муртино вон г.р.

Површината на планскиот опфат изнесува 126.99 ха.

Член 2

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 17.11.2021 година до 30.11.2021 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 19.11.2021 година во 11:00 часот во просториите на Дом на Култура, село Муртино.

Член 4

УП за село Муртино, Општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. "Ленинова" бр.34.

Член 5

Заинтересираните физички и правни лица можат на анкетни листови да достават забелешки и предлози по Нацрт планот, во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-7020/2 Општина Струмица
10.11.2021 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Костадин Костадинов с.р.

509.

Врз основа на член 35, од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација за изработка на Урбанистички план за село Муртино, Општина Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација за изработка на Урбанистички план за село Муртино, Општина Струмица, со површина од 126.99 ха. во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,
- Томе Тимов - претставник на изготвувачот на планот,
- Елина Трендова - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавна анкета од 17.11.2021 година до 30.11.2021 година, а јавната презентација на ден 19.11.2021 година, во 11:00 часот во просториите на Дом на култура, село Муртино.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-7020/3 Општина Струмица
10.11.2021 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Костадин Костадинов с.р.